

4048.

Врз основа на член 190 и член 151 став 9 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 26.9.2016 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН
СОВЕТНИК

Член 1

Со Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник (во понатамошниот текст Правилник) се уредува формата и содржината на барањето, како и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник.

Член 2

За добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник, до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст Комисија) се поднесува барање во писмена или електронска форма.

Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник (Образец Б-ДИС)”, кој е составен дел на овој Правилник и ги содржи следните елементи:

- име и презиме на подносителот на барањето;
- дата на раѓање;
- единствен матичен број на граѓанинот;
- адреса на живеење;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на барањето;

- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.

Образецот Б-ДИС треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан со своерачен потпис на подносителот на барањето ако барањето се поднесува во писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска форма.

Член 3

За добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник, кон барањето се поднесува следната документација:

- биографија на лицето кое бара дозвола за работење на инвестиционен советник, со податоци за датумот и местото на раѓање, адресата на живеење, како и податоци за степенот на стручна подготовка и работно искуство;
- копија од документ за лична идентификација;
- документ за степенот на стручна подготовка;
- изјава од подносителот на барањето дека не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице (Образец И-СПР);

- доказ за уплатен надомест за разгледување и одлучување по барањето за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ.

Изјавата од став 1 алинеја 3 на овој член може да биде поднесена во писмена форма, заверена од овластен нотар или во електронска форма, потпишана со квалификуван дигитален сертификат.

Доколку било кој од документите од став 1 на овој член се поднесува како препис, истиот треба да биде заверен од овластен нотар.

Комисијата по службена должност прибавува:

- доказ од надлежниот суд дека подносителот на барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за кривично дело во последните пет години пред поднесување на барањето,
- доказ од надлежниот суд дека подносителот на барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице, заради што подносителот на барањето дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за негова сметка да ги користи податоците содржани во Образецот Б-ДБ.

Доказот за положен стручен испит за инвестиционо советување се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 03-750/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

ПРИЛОГ 1- Образец Б-ДИС**ДО КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Предмет: Барање за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник

Од _____ (име и презиме)

Дата на раѓање: _____ година

ЕМБГ: _____

Адреса на живеење: _____

Контакт телефон: _____

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност се обраќам до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со барање за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник.

Во прилог на барањето ја поднесувам документацијата согласно член 3 од Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник и тоа:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Ве молам за Вашата одлука да ме известите на следната адреса:

(своерачен потпис, односно
квалификуван дигитален
сертификат)

(име и презиме)

(место и датум)

ПРИЛОГ 2- Образец И-СПР

ИЗЈАВА

Јас, _____ со место на живеење, ЕМБГ, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека:

- Сум/ не сум осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице.

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме, односно
квалификуван дигитален сертификат)